

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27 и член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), согласно член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), и согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20) постапувајќи по Жалбата изјавена од Институт за јавна политика „Арбен Џафери“ Скопје, поднесена преку полномошник Омер Ајдини, вработен во Институтот, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 10.01.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Институт за јавна политика „Арбен Џафери“ Скопје, поднесена преку полномошник Омер Ајдини, вработен во Институтот, против Министерството за финансии, заведена во Агенцијата под бр.08-332 на 23.12.2022 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **поради тоа што Жалбата се смета за повлечена.**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Како што е наведено во Жалбата Институт за јавна политика „Арбен Џафери“ Скопје на 30.11.2022 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за финансии, со кое побарал по е-маил да му се достават електронски запис „Excel формат“ од следните информации:

“Дотациите распределени од централниот државен буџет во периодот 2015-2022 година впарична вредност (во Excel формат), вклучувајќи:

- Дотации со посветеност
 - Капитални дотации
 - Блок дотации
 - Дотации за делегирани овластувања
- поделено по:
- Вид на дотација
 - Општина
 - Година

Како што се наведува во Жалбата, Имателот на информации по ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, поради што Барателот на информации на 23.12.2022 година поднесе Жалба до Агенцијата, заведена во архивата на Агенцијата под бр.08-332.

Агенцијата со електронски допис бр.08-332 од 23.12.2022 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации до Агенцијата на 29.12.2022 година достави Одговор на Жалба бр.03-12751/7 од 28.12.2022 година, заведен во Агенцијата под бр.08-332. Во Одговорот е наведено дека: “..Постапувајќи по барањето, Министерството за финансии на ден 22.12.2022 година изготви Решение за одобрување на барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-12751/5 и истото е доставено до барателот по електронски пат, на начин како што е наведен во барањето. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот.

На 10.01.2023 година Барателот на информации до Агенцијата достави е-маил заведен

во Агенцијата под бр.08-332, во кој наведува дека: „Ја повлекувам жалбата за дотации бидејќи можевме да ги најдеме информациите во веб страницата“.

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и Законот за општата управна постапка **ЈА ЗАПРЕ ПОСТАПКАТА** по Жалбата, поради тоа што Барателот истата ја повлекол пред донесување на управен акт од второстепениот орган.

Согласно погоренаведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,
Пламенка Бојчева**